

1.1. Ненаменски потрошувачки денарски кредит

Намена:	ненаменски – средствата се префрлаат на трансакциската сметка на корисникот (не е потребно да се бара доказ за намената на кредитот).
Максимален износ:	согласно кредитната способност на Барателот за кредит
Рок на враќање:	до 72 месеци
Начин на враќање:	со месечна отплата на анuitети - административна забрана - траен налог - на шалтерите на Банката - по електронски пат
Каматна стапка:	прилагодлива, согласно важечката Одлука за каматни стапки на Банката
Начин на пресметка на камата	по пропорционална метода висината на каматната стапка на кредитот зависи од бројот на дополнителни производи кои се/ќе се користат во Банката: - дозволено пречекорување - кредитна картичка - Е-банк

денарски кредити	корисници на кредит - без дополнителен производ од Банката	корисници на кредит +1 дополнителен производ од Банката	корисници на кредит + 2 дополнителни производи од Банката	корисници на кредит + 3 дополнителни производи од Банката
годишни каматни стапки	11.75%	11.50%	11.30%	11%

Надомести за кредитот: трошоците се пресметуваат согласно важечката Одлука за тарифи на Банката

опис на надоместок	вид	висина на надоместок
Трошок за аплицирање за кредит	променлива	200,00 МКД
Провизија за одобрен кредит	променлива	2%
Трошок за предвремена отплата	променлива	0%
Надомест за МКБ	променлива	300,00 МКД
Казнена камата	променлива	во согласност со законски прописи и актите на Банката
Трошок за опомени	променлива	100,00 МКД

Услови под кои се одобруваат дополнителните производи: согласно Каталогот на производи на СТБТ и важечките Одлуки за каматни стапки и тарифи на Банката, за секој дополнителен производ посебно. За дополнителните производи не се пресметува кредитна способност.

Валутна клаузула: денарски кредити

Инструменти на обезбедување:

вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката	до 300.000,00 МКД	од 300.000,00 до 600.000,00 МКД	од 600.000,00 МКД до 900.000,00 МКД
обезбедување	меница и менична изјава, административна забрана на плата од кредитобарателот	меница и менична изјава, административна забрана на плата и 1 (еден) кредитоспособен жирант прифатлив за Банката	меница и менична изјава, административна забрана на плата и 2 (двајца) кредитоспособни жиранти прифатливи за Банката

вработени во останати приватни фирми	до 300.000,00 МКД	од 300.000,00 до 450.000,00 МКД	од 450.000,00 МКД до 600.000,00 МКД
обезбедување	меница и менична изјава, административна забрана на плата и 1 (еден) кредитоспособен жирант прифатлив за Банката	меница и менична изјава, административна забрана на плата и 2 (двајца) кредитоспособни жиранти прифатливи за Банката	меница и менична изјава, административна забрана на плата и 3 (тројца) кредитоспособни жиранти прифатливи за Банката

Кредитоспособност:

- кредитоспособност од ½ (рата/плата) за кредитобаратели вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката, чии кредитити се обезбедени со најмалку 1 жирант
- кредитоспособност од 1/3 (рата/плата) за кредитобаратели вработени во останати приватни фирми и вработени во ЈП, буџетски и финансиски институции и приватни фирми прифатливи за Банката, чии кредитити се обезбедени само со меница (без жиранти)
- кредитоспособност од 1/2 (рата/плата) за жирантите

Останато:

- барателот да биде државјанин на Р.М.
- старосна граница - максимум 64 години на денот на достасување на кредитот
- интеркаларна камата се наплатува од денот на реализација на кредитот до ставање на кредитот во отплата.
- платата не е задолжително да се прима во СТББТ
- на секои 6 месеци ќе се врши мониторинг во доследноста на користење на производите и доколку има отстапување од договореното, ќе се изврши ревидирање на каматната стапка